

**УНИФИЦИРАНИ ФОРМУЛАРИ НА ФАКТУРИ И ИЗВЕШТАИ КОИ ТРЕБА
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ДОСТАВУВААТ ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО
ПОЕДИНАЧНО СПОРЕД ПРОГРАМИТЕ ЗА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ ОБРАСЦИТЕ
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ЗА СЕКОЈ РЕДЕН БРОЈ ДА СЕ ФАКТУРИРААТ НА
ПОСЕБНА ФАКТУРА**

ЈЗУ _____
 Редовна сметка _____
 Депонент: _____
 ЕДБ: _____
 Тел. _____
 Е-mail: _____
 _____, _____ 2013 година

ДО
 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

СКОПЈЕ

ФАКТУРА БР. _____

Извршени здравствени услуги по Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2013 година, во ЈЗУ _____ („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/2013), за месец _____ 2013 година.

Согласно точка 1 и 2 од Програмата, извршени се следните услуги за месец _____ 2013 година) и тоа како што следува:

Р. б.	Опис	Случаи-родилки доенчиња	Износ на партиципација	Износ
1.	Интерпартална заштита на родилки – ВКУПНО			
	А) НЕОПЕРАТИВНО ПОРОДУВАЊЕ		1.250,00	
	Б) ОПЕРАТИВНО ПОРОДУВАЊЕ		4.200,00	
2.	Куративни лекарски прегледи на доенчиња до 1 година (два прегледи)		40,00	
3.	Лекарски ортопедски прег. на ЕХО на доенчиња до 1 г. (еден преглед)		40,00	
4.	Лекување на доенчиња до 1 година во болнички услови (во зависност од цената на услугата)		/	
5.	За партиципација за лекување во врска со заболувањата наведени во точка 2 од Програмата	Број на пациенти	/	
	5.1. Специјалистички лекарски преглед		40,00	
	5.2. Основни дијагностички испитувања - Лабораторија (Лу 1) - Ренген- прегледи и снимање		50,00 100,00	
	5.3. Лекување во болнички услови (во зависност од цената на услугата)		/	
	ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ:			

ФАКТУРИРАЛ,

КОНТРОЛИРАЛ,

ДИРЕКТОР,

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ

За реализација на Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2013 година, во ЈЗУ _____ („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/2013), за месец _____ 2013 година.

Согласно Програмата за партиципација при користењето на здравствена заштита на одделни заболувања на граѓаните и здравствена заштита на родилките и доенчињата во Република Македонија за 2013 година, се извршени предвидените услуги на родилките и доенчиња до 1 годишна возраст и тоа: интерпартална заштита и родилки – неоперативно и оперативно породување, куративни лекарски прегледи на доенчиња, лекарски ортопедски прегледи со ЕХО на доенчиња и лекување на доенчиња до 1 година во болнички услуги, и за партиципација за лекување во врска со заболувањата наведени во точка 2 од Програмата.

Согласно точка 1 и 2 од Програмата, извршени се следните услуги за месец _____ 2013 година) и тоа како што следува:

Р. б.	Опис	Случаи-родилки доенчиња	Износ на партиципација	Износ
1.	Интерпартална заштита на родилки – ВКУПНО			
	а) неоперативно породување		1.250,00	
	б) оперативно породување		4.200,00	
2.	Куративни лекарски прегледи на доенчиња до 1 година (два прегледи)		40,00	
3.	Лекарски ортопедски прег. на ЕХО на доенчиња до 1 г. (еден преглед)		40,00	
4.	Лекување на доенчиња до 1 година во болнички услови (во зависност од цената на услугата)		/	
5.	За партиципација за лекување во врска со заболувањата наведени во точка 2 од Програмата	Број на пациенти	/	
	5.1. Специјалистички лекарски преглед		40,00	
	5.2. Основни дијагностички испитувања - Лабораторија (Лу 1) - Ренген-прегледи и снимање		50,00 100,00	
	5.3. Лекување во болнички услови (во зависност од цената на услугата)		/	
	ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ:			

ИЗГОТВИЛ,

КОНТРОЛИРАЛ,

ДИРЕКТОР,